

Врз основа на член 19 алинеа 5) а во врска со член 22 став 1 од Законот за електронските комуникации (Сл.весник на Република Македонија бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018, 21/2018, и Сл.весник на Република Северна Македонија бр.98/2019 и 153/2019), член 15 алинеа з), а во врска со член 17 од Статутот на Агенцијата за електронски комуникации, Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на 29.12.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за именување на директор на Агенцијата за електронски комуникации

I

ЈЕТОН АКИКУ се именува за директор на Агенцијата за електронски комуникации.

II

Одлуката влегува во сила на 02.02.2021 година и истата ќе се објави на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации.

III

Одлуката е конечна.

Образложение

Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на 30.11.2020 година, донесе Одлука за објавување на јавен оглас за именување на директор на Агенцијата за електронски комуникации под број 1102-29/7. Јавниот оглас беше објавен на 07.12.2020 година во дневните весници „Вечер“ и „Коха“.

На состанокот одржан на 21.12.2020 година, Комисијата ги отвори и ги разгледа пријавите со пропратната документација што во рокот определен во Јавниот оглас беа доставени во архивата на Агенцијата за електронски комуникации. Комисијата констатира дека се доставени 2 (две) навремени пријави, сите со уредна пропратна документација согласно условите утврдени во јавниот оглас.

Во согласност со постапката за именување на директор на Агенцијата за електронски комуникации утврдена во член 17 од Статутот на Агенцијата за електронски комуникации и во јавниот оглас, Комисијата на состанокот одржан на 23.12.2020 година изврши интервју со кандидатите кои имаа доставена уредна пропратна документација, односно кои ги исполнуваа условите утврдени во Јавниот оглас.

По извршеното интервју, а врз основа на член 19 алинеа 5) а во врска со член 22 став 1 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), член 15 став 1 алинеа з), а во врска со член 17 од Статутот на Агенцијата за електронски комуникации, Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации со мнозинство гласови донесе одлука со која за директор на Агенцијата за електронски комуникации го именува Јетон Акику од Гостивар.

Правна поука: Против оваа одлука може да се поднесе тужба до Основниот суд Скопје II Скопје, во рок од 30 дена од денот на приемот на истата.

Наш број _____

Скопје, _____

Агенција за електронски комуникации

Комисија

Стевица Јосифовски, претседател